



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 30 септември 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. — Пошт. фах 226. — Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

602.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основите на системите за врски, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1983 година.

П бр. 301
28 септември 1983 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Видосе Жарковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Член 1

Во Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77) по член 59 се додава нов член 59а, кој гласи:

„Член 59а

На странски правни лица кои остваруваат деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска и друга соработка со соодветни органи и организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да им се одобри внесување, поставување, користење и изнесување на определени радиостаници, под условите и на начинот што се утврдени во овој закон и прописи донесени врз основа на овој закон.“

Член 2

Во член 78 став 1, на крајот, се додаваат запирка и зборовите: „а за работата на радиостаниците на странски правни лица, во спогодба со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Дозволата за работа од став 1 на овој член станаецот и странското правно лице се должни да

ја прибават пред внесувањето на радиостаницата во земјата и при внесувањето и изнесувањето од земјата да им ја покажат на царинските органи и на пограничните органи за внатрешни работи.“

Член 3

Во член 136 точка 2 по зборот: „странци“ се додаваат зборовите: „и странски правни лица“, а зборовите во заграда: „член 59“ се заменуваат со зборовите: „чл. 59 и 59а“.

Член 4

Во член 138 по зборот: „странци“ се додаваат зборовите: „и странски правни лица“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

603.

Врз основа на член 78 став 8 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) и член 2 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ, ИЗВОРИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ОТПЛАТА НА ФИКСНИТЕ И ГАРАНТИРАНИТЕ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи за отплата на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити земени до 31 декември 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83) во точка 3, на крајот, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и дел од девизниот прилив остварен по основ на член 8 од Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83 и 35/83), што се користи за отплата на стоковните кредити.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 485
15 септември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

604.

Врз основа на член 4 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА

1. Во Одлуката за утврдување процентот на издвојувањето на конвертибилни девизи за формирање на посебни девизни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/83) по точка 1 се додава нова точка 1а), која гласи:

„1а) Издвојувањето на конвертибилни девизи од точка 1 на оваа одлука не се однесува на дел од девизниот прилив остварен врз основа на член 8 од Законот за земање определени стокосни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83 и 35/83), што се користи за отплата на стокосни кредити.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 486/83
15 септември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

605.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1983 години („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82 и 17/83) во точка 3 во одредбата под 2, по тарифниот број 25.10/1а се додава нов тарифен број „25.10/2 Фосфати од калциум, природни, мелени“, а по одредбата под 2 се додаваат нови одредби под 2а, 2б, и 2в) кои гласат:

„2а) на увозот на лекови и сировини за производство на лекови, и сировини за производство на средства за заштита на растенијата, од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање
1	2
01.06/2е	Други животни, живи, други Ех. Мајмуни (видови <i>scorpi</i> — <i>thecus</i> и <i>synomolgus</i>)

1	2
04.05/1а-2	Јајца во лушпа: кокошкини, други Ех. Елеукотични кокошкини јајца
13.03/4	Агар-агар Ех. Бактериолошки во прав
17.02/4	Гликоза (декстрога или гроздов шеќер) Ех. Хемиски чист моносахарин
21.06/2	Природни квасци, неактивни (исушени) Ех. Екстракт на квасец во прав за микробиологија
28.06/2	Хлоросулфонска киселина
28.42/2а-4	Карбонати на калциум Ех. Калциум карбонат за антибиограм таблети
29.04/6а	Сорбитол
29.06/2а	Крезол Ех. Трикрезол
29.13/1	Ацетон
29.13/2	Етилметилкетон
29.14/3	Метакрилна киселина, нејзини соли и естри
29.14/3а	Метакрилати
29.14/4в	Монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини и нивни халогени, сулфо, нитро — и нитрозодеривати, друго, друго Ех. — Натриум октаноат — Акрилати — Метилакрилат
29.23/6	Амино-соединенија со прости или комплексни кислородни функции, друго Ех. Хидроксиметил-метил глицин
29.25/1в	Ациклични амиди, други Ех. Деринол технички
29.25/2б-1	Барбитурати
29.25/2в	Ацетанилид и деривати
29.26/1а	Орто-бензосулфамид (сахарин)
29.26/2а-1	Гванидин нитрат
29.31/3б	Тиокарбамати, други, Ех. — Ронет технички — Ептан технички — Ордрам технички — Циклоат
29.31/5	Меркаптани Ех. — Фолпет — Коптан
29.31/7а	Натриум етилмеркуртиосалицилат (мертисол)
29.31/7б	Алфа-, аминок-, гама-, метил-тиопутерна киселина (метионин)
29.31/7в	Алфа-, аминок-, бета-, цис-пропионска киселина (цистеин)

1	2
29.31/7г	Тиоуреа
29.31/7д	Тиоетри
29.31/7г	Тио-соединенија со кислородна функција и деривати, друго
	Ех.
29.34/7	Амидан
29.34/7	Други органско-неоргански соединенија, друго
	Ех.
	Фонофос технички (дифонат)
29.35/2б	Кумарин и метилкумарин
29.35/2в	Новалгин
29.35/2г	Диметридазол
29.35/2д	Мепронидазол
29.35/2г	Ипонидазол
29.35/2е	Триазини (симазин, атразин, аметрин и прометрин)
29.35/2ж	2-меркаптобензотиазол
29.35/2з	N-циклохексил — 2 — бензотиазол
29.35/2с	N-оксидиетилен — бензотиазол
29.35/2и	Дибензотиазолдисулфид
29.35/2ј	2-меркаптобензотиазол-цинк
29.35/к	Фурфурол
29.35/2л	Хетероциклични соединенија, друго, друго
	Ех.
	— Винклозолин технички
	— Бентанзон
	— Дазомет
	— Тербутилазин
	— Тербуметон
	— Ланацил
29.38/1	Витамин А и деривати
29.38/2	Витамин В и деривати:
	а) В1 (анеурин)
	б) В2 (рибофлавин)
	в) В3 (пантотенска киселина)
	д) В9 (фолна киселина)
	г) В12 (кобаламини)
	е) В15 (пангаминска киселина)
	ж) друго
29.38/4	Витамин D и деривати
29.38/5	Провитамини немешани, во воден раствор или не
29.38/6а-1	Концентрати и збогатени концентрати на природни витамини, А+D
29.38/6б	Провитамини и витамини, природни или произведени со синтеза (вклучувајќи и природни концентрати), нивни деривати кои првенствено се употребуваат како витамини и нивни мешаници, било да се во некој растворувач или не, друго, друго
29.43/2	Шеќери хемиски чисти, освен сахароза, шеќерни естри гликоза и лактоза; шеќерни етри и нивни соли, освен производите од тар. бр. 29.39, 29.41 и 29.42, друго, друго
	Ех.
	Малтоза монохидрат
29.44/1в	Пеницилин и деривати, други
29.44/4	Антибиотици, други
30.03/1а	Готови лекови кои содржат антибиотици или нивни деривати
30.03/2а	Готови лекови кои содржат хормони или производи со хормонско дејство, но кои не содржат антибиотици ниту нивни деривати

1	2
30.03/3а	Готови лекови кои содржат алкалоиди или нивни деривати, но не содржат хормони ниту производи со хормонско дејство, како ни антибиотици ниту деривати на антибиотици
30.03/4а	Лекови, вклучувајќи и ветеринарски лекови, други готови лекови
31.02/4	Амониумсулфат
	Ех.
	Амониумсулфат со чистотија над 99%
35.01/1	Казеин
	Ех.
	Казеин за одгледување на микробиолошки култури
35.02/1г	Албумини, други
	Ех.
	Лакталбумин
35.03/1	Желатин
	Ех.
	Желатин за стабилизација на вакцини
35.04/2	Пептони и други протеински материи (исклучувајќи ги ензимите од тар. број 35.07) и нивни деривати; кожен прав, хромиран или нехромиран, друго
	Ех.
	Пептони добиени со хидролиза од казеин за одгледување на бактериолошки култури
35.07/2	Ензимски концентрати
	Ех.
	Панкреатин
38.11/2б	Инсектициди, готови препарати
	Ех.
	— Ланати
	— Неорон
38.11/4а	Хербициди, претконцентрати со две или повеќе компоненти
	Ех.
	— Сурпас
	— Ерадикане
	— Банвел
38.16	Приготвени хранливи подлоги за развивање на микроорганизми
39.02/9	Полистирол и негови кополимери во примарни форми
	Ех.
	Полистирол во суспензија
39.06/2	Други виши полимери, вештачки смоли и вештачки пластични материи, вклучувајќи алгинска киселина, нејзини соли и естри; линоксин, друго
	Ех.
	— Виши полимери на декстрин
	— Que — Sephadex A.50
26) на увозот на репродукционен материјал и алати од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:	
25.23/1в	Портланд-цемент, со додатоци:
	Ех.
	Цементи за цементирање на нафтни и гасни дупнатини

1	2
38.19/30	Адитиви за бетон и малтери Ех. За нафтни и гасни дупнати
38.19/3п	Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние кои се состојат од мешаница на природни производи), неспомнати и неопфатени во други тарифни броеви; остатоци при производството на производи на хемиската и на сродни индустрии, неспомнати и неопфатени во други тарифни броеви, друго Ех. За плакнење на нафтни и гасни дупнати
73.18/1а-2	Безрабни цевки и полупроизводи за цевки (бланкс) од нерѓосувачки челик, други: Ех. — Заштитни цевки за нафтни и гасни дупнати со пречник 41/2"-24" — Производни цевки за гасни и нафтни дупнати со пречник 3/4"-31/2"
82.05/1ж-2	Алати за дупчење и сондажа, други Ех. Алати за нафтни и гасни дупнати
82.05/2а-2	Алати од дијаманти, агломерирани или неагломерирани, за дупчење и сондажа, други Ех.

Алати за нафтни и гасни дупнати

2в) на увозот на сировини и репродукционен материјал што се врши врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78 и 29/83).

2. Во точка 3 во одредбата под 3, по втората алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— опрема што не се произведува во земјата а се увезува за производство, сепарирање и преработка на јаглен;

— опрема што не се произведува во земјата а се увезува за истражување и производство на нафта и гас.“

3. Во точка 4 по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Увоз на опремата од точка 3 одредба под 3 алинеја трета на оваа одлука ќе се врши во согласност со Самоуправната спогодба за долгорочна соработка на рудниците за јаглен, машиноградбата и електроиндустријата за реконструкција и изградба на рударски капацитети и поединечна рударска опрема.

Увоз на опремата од точка 3 одредба под 3 алинеја четврта ќе се врши врз основа на мислење од Стопанската комора на Југославија дека опрема за истражување на нафта и гас не се произведува во земјата.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 499
21 септември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

606.

Врз основа на точка 16 став 4 од Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/83, 40/83 и 47/83), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ

1. Заради остварување на правата од Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/83, 40/83 и 47/83) — (во натамошниот текст: Одлуката), а како доказ дека девизниот прилив остварен со извоз на стоки и услуги е внесен во Југославија, организациите на здружен труд кон барањето за пресметка на правата од Одлуката го поднесуваат третиот примерок од образецот 743 — Извештај за прилив на девизи, со кој девизниот прилив ѝ е одобрен на сметката 25730 кај овластената банка во Југославија. Ако се во прашање инвестициони работи во странство, како доказ дека девизниот прилив од тие работи е внесен во Југославија, организациите на здружен труд го поднесуваат третиот примерок од образецот 743 и образецот 745, а ако е во прашање давање на туристички и угостителски услуги и на услуги во меѓународниот стоквен сообраќај — образецот 745 со кој девизниот прилив е насочен на соодветната девизна сметка.

Како доказ дека девизниот прилив остварен во рамките на определени меѓународни саемски компензациони работи е внесен во Југославија, организациите на здружен труд го поднесуваат третиот примерок од образецот 743 со кој девизниот прилив ѝ е одобрен на сметката 25798 кај овластената банка.

Како ден на внесувањето на девизите се смета датумот на валутата назначен во извештајот за приливот на девизите.

2. Ако е во прашање извоз на стоки, рокот за внесување на девизите, согласно со член 113 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), тече од денот кога е извршено царинене на стоките, а ако е во прашање извоз на услуги — рокот за внесување на девизите, согласно со Паредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/78), тече од денот на дадената услуга.

3. Како доказ дека остварените девизи не ги држат на девизната сметка кај овластената банка, во смисла на точка 2 став 2 од Одлуката, организациите на здружен труд кон барањето за пресметка на правата од Одлуката поднесуваат:

1) образец 746 со кој се издвоени девизите за намирување на пропишаните обврски на организациите на здружен труд;

2) копија на издадениот налог за плаќање спрема странство (образецот 1450, односно 1451), заверена со потпис и печат на овластената банка дека налогот е примен на извршување;

3) образец 41 од Службата на општественото книговодство за пренос на динарската противвредност на девизите, со кој овластената банка ги доз-начува динарите на жиро-сметката на организаци-јата на здружен труд, за девизите продадени на единствениот девизен пазар.

4. Организациите на здружен труд што вршат услуги на превоз во меѓународниот сообраќај, а на кои надлежната народна банка им одобрила рабо-тење преку контокоментна сметка, правата од Од-луката — за дадените услуги наплатени преку де-визната сметка ги остваруваат врз основа на дока-зот од точка 3 на ова упатство, а за дадените услу-ги наплатени преку контокоментна сметка — врз основа на Прегледот на девизните наплати во пе-риодот од — до — за извршените соп-ствени услуги на превоз во меѓународниот сообра-ќај на странски лица, кој е отпечатен кон ова упат-ство и преставува негов составен дел.

5. Организациите на здружен труд кои, врз ос-нова на одобреното прибавено во смисла на про-писот донесен врз основа на член 109 став 2 од За-конот за девизното работење и кредитните односи со странство, извозот на стоки и услуги ќе го на-платат со увоз на стоки, како доказ дека извозот на стоки и услуги е наплатен со увоз на стоки, на-место образецот за приливот на девизи, прилагаат одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија дека извозот на стоки и услуги можат да го наплатат со увоз на стоки и увозна царинска де-кларација за увозот на стоки.

Организациите на здружен труд кои инвести-ционите работи ќе ги наплатат во нафта или во деривати на нафта, како доказ за извршената нап-лата поднесуваат образец 743 со кој Народната бан-ка на Југославија им ги пренела девизите на тие организации.

Организациите на здружен труд на кои над-лежната народна банка им одобрила пребивање на долговите со побарувањето и организациите на зд-ружен труд на кои народната банка им одобрила поинаков начин на плаќање и наплатување во ра-ботењето со странство, како доказ за извршената наплата, наместо образецот за приливот на девизи-те, го поднесуваат решението на народната банка со кое е одобрено пребивање на долговите со поб-арувањето, односно поинаков начин на плаќање.

6. Организациите на здружен труд кои вршат работи на долгорочна производствена кооперација со странство и кои плаќањето и наплатувањето го вршат преку контокоментна сметка, како доказ за извршената наплата, наместо образецот за прили-вот на девизите, поднесуваат царинска декларација за извршениот увоз на стоките со која е наплатен извозот на стоки по таа кооперација.

7. Организациите на здружен труд кои ќе ос-тварат наплата во динари што потекнуваат од ко-тизација, односно од придонеси на Југославија на меѓународните организации наведени во Списокот на програмите и фондовите, на специјализираните агенции, специјализираните органи и на други ор-гани и фондови на Организацијата на обединетите нации, кој е отпечатен кон ова упатство и претста-вува негов составен дел, како доказ за извршената наплата, наместо образецот за приливот на девизи-те, го поднесуваат динарскиот бирмански налог за наплата на тие динари, заверен од надлежната служба на општественото книговодство.

8. При пополнувањето на барањето за пресмет-ка на правата од Одлуката, организациите на здру-жен труд од девизниот прилив остварен со извоз на услуги ги одбиваат, во смисла на точка 7 став 2 од Одлуката, износите на странските трошоци пла-тени во девизи (трошоците за провизија на стран-ските агенции, банкарските провизии во странство, трошоците за осигурување и сл, освен трошоците платени според одредбите на Одлуката за трошоци-те на работењето што организациите на здружен труд за давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, 67/79 и 43/80). Тие трошоци се пресметуваат според курсот по кој се пресметува и девизниот прилив за кој се под-несува барање за пресметка на правата од Одлу-ката.

9. Организациите на здружен труд регистрира-ни за снабдување на странски бродови во барањето за пресметка на правата од точка 8 став 2 на Одлу-ката, во рубриката 5 внесуваат: „бродско-технички материјал“ и шифрата на Царинската тарифа: „930000000 — разни производи“, а во рубриката 7 ја внесуваат шифрата на дејноста на трговијата: „07000“. Кон пресметковниот лист поднесуваат збирна пре-сметка на продадениот бродски-технички материјал.

10. Заради остварување на правата од точка 8 став 3 на Одлуката, организациите на здружен труд, покрај пропишаната документација, поднесуваат и увозна царинска декларација од која се гледа дека се платени царината и другите увозни давачки и согласност од Сојузниот секретаријат за надвореш-на трговија со која е одобрен увозот на сировини и репродукциони материјали заради производство на стоки за извоз.

11. За комбиниран превоз на стоки по поморски, речен, речно-поморски, воздушен, друмски и желез-нички пат, врз основа на директна товарница, орга-низациите на здружен труд, во смисла на точ. 9 и 10 од Одлуката, остваруваат враќање на дел од пла-тената возарина на целата релација до местото на испораката на земјата наведена во списокот на зем-јите даден во Прилог бр. 4 на Одлуката. Стапката на враќањето се определува според земјата во која се извезуваат стоките.

12. Пресметка за враќањето на давачките за продажба на бензински бонови, во смисла на точка 14 од Одлуката, поднесува Авто-мото сојузот на Ју-гославија на пропишаните обрасци за бензинските бонови продадени во странство и на граничните пре-мини за девизи, со поднесување на образецот 743 за приливот на девизите.

Кон барањето за пресметка на правото на вра-ќање на давачките од став 1 на оваа точка, Авто-мото сојузот на Југославија ја поднесува на над-лежната народна банка спецификација за продаде-ните бензински бонови составена врз основа на дневникот на продажбата на граничните премини и во странство, на образецот бр. 26, односно бр. 36.

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 22005
19 септември 1983 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

ПРЕГЛЕД
НА ДЕВИЗНИТЕ НАПЛАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ——— ДО ——— ЗА ИЗВРШЕНИТЕ СОПСТВЕ-
НИ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Реден број	Земја во која е извршена услугата	Наплатен износ во ва- лута за извршени соп- ствени услуги	Курс на СИС според кој се врши прес- метка	Динарска противвред- ност на износот од ко- лона 3 кој претставува основица за оствару- вање на правата од Одлуката
1	2	3	4	5

Забелешка: Овој образец се пополнува само за наплати извршени преку контокорентна сметка, а врз основа на кредитната односно извод од странска банка за извршените наплати на контокорентна сметка.

Дека напред наведените податоци се дадени врз основа на веродостојна документација, која се наоѓа во организацијата на здружен труд, дека таа документација им е достапна на контролните органи, како и дека наплатата е извршена во законскиот рок тердime под кри-вична и материјална одговорност

(Потпис на финансискиот раководител
на организацијата на здружен труд)

(Потпис на претседателот
на Работоводниот одбор)

СПИСОК

НА ПРОГРАМИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА СПЕЦИЈА-
ЛИЗИРАНИТЕ АГЕНЦИИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ-
ТЕ ОРГАНИ И НА ДРУГИ ОРГАНИ И ФОНДОВИ
НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-
ЦИИ

Програми и фондови на ООН:

UNDP	— Програма на ОН за развој
UNEP	— Програма на ОН за заштита на човековата околина
WEP	— Заедничка ОН/ФАО Светска прог- рама за исхрана
UNCDF	— Фонд на ОН за капитален развој
UNFPA	— Фонд на ОН за популациони ак- тивности
UNICEF	— Фонд на ОН за давање помош за деца
UNRFRNRE	— Обртен фонд на ОН за истражу- вање на природни извори
UNSO	— Фонд на ОН за давање помош на судано-сахелскиот регион
UNSF	— Фонд на ОН за ЗВР што немаат излез на море
UNFSSTD	— Финансиски систем на ОН за раз- вој на науката и технологијата
WFC	— Светски совет за исхрана
UNSF	— Специјален фонд на ОН

UNHCR

— Уред на вискиот комесаријат за
бегалци

Специјализирани агенции на ООН:

ILO	— Меѓународна организација на тру- дот
FAO	— Меѓународна организација за зем- јоделство
ITU	— Меѓународна унија за телекому- никации
WHO	— Светска здравствена организација
UNIDO	— Организација на ОН за индустри- ски развој
UNESCO	— Организација на ОН за култура, наука и образование
IAEA	— Меѓународна агенција за атомска енергија
IFAD	— Меѓународен фонд за развој на земјоделството
IMF	— Меѓународен монетарен фонд
IBRD	— Меѓународна банка за обнова и развој
IDA	— Меѓународно здружение за развој
IFC	— Меѓународна финансиска корпо- рација
UN/DTCD	— Одделение на ОН за техничка со- работка и развој
ITC	— Меѓународен центар за трговија

Специјализирани органи на ООН:

UNI I TRAV	— Меѓународен институт на ОН за истражување и обучување на жените
UNITAR	— Институт на ОН за обука и истражување
UNRWA	— Агенција на ОН за помош и вработување на палестинските бегалци
UNU	— Универзитет на ОН
UNVP	— Програма на ОН за волонтери

Регионални економски комисии:

ECE	— Економска комисија на ОН за Европа
ECA	— Економска комисија на ОН за Африка
ESCAP	— Економска социјална комисија на ОН за Африка и Пацификот
ECLA	— Економска комисија за Латинска Америка
ECWA	— Економска комисија на ОН за Западна Азија

Регионални банки за развој:

Африканска банка за развој
 Карибска банка за развој
 Интерамериканска банка за развој
 Азиска банка за развој

607.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78 и 29/83), по прибавено мислење од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, од Стопанската комора на Југославија, од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и од Сојузната управа на царини, Сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

1. Во Упатството за применување на член 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78), во точка 6 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузната управа за царини може да одобри деловите што се распоредуваат во ист тарифен став во кој се распоредува и производот за кој се увезуваат тие делови да се царинат и кај друга царинарница ако за тоа постојат оправдани причини.“

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12863/1-82

4 јули 1983 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,

Жоже Флорјанчич, с.р.

608.

Врз основа на член 7в од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78 и 29/83), по претходно прибавено мислење од Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НАД УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ УВЕЗЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 7а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и постапката на поднесување документација до надлежната царинарница при увозот на сировини, репродукционен и друг материјал како и на неопходни резервни делови за текушто одржување на опремата за производство на стоки за извоз на конвертибилното подрачје, ако тој увоз се врши врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа и се плаќа со средства на стоковни кредити земени врз основа на Законот за земање определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83) или врз основа на друг закон за земање кредити во кој е предвидена можност за користење на тие кредити за плаќање на увозот на тие стоки, како и начинот и постапката на вршење контрола над увозот и извозот на стоки.

2. Како надлежна царинарница, во смисла на ова упатство, се смета царинарницата што е најблиска до местото во кое се наоѓа организацијата на здружен труд која произведува стоки за извоз. Ако производство на стоки за извоз според еден договор за кредит се врши во повеќе места, увозно односно извозно царинење може да се врши кај повеќе царинарници.

3. Надлежната царинарница ќе врши царинење на увозот на стоки од точка 1 на ова упатство врз основа на увозната царинска декларација, пријавата за склучен договор за увоз на која организацијата на здружен труд, заради царинска контрола и евиденција, назначува дека е во прашање увоз на сировини, репродукционен и друг материјал и на неопходни резервни делови за текушто одржување на опремата за производство на стоки за извоз на конвертибилното подрачје, а што се плаќа со средства на стоковен кредит, податоците за видот и вредноста на стоките што ќе бидат извезени и изјавата во кој рок ќе се изврши извоз на произведените стоки.

На увозната царинска декларација царинарницата става забелешка дека се исполнети условите за увоз од член 7а на Законот за Царинската тарифа.

Надлежната царинарница ќе врши извозно царинење врз основа на извозната царинска декларација, пријавата за склучен договор за извоз и пријавата за склучен договор за увоз од став 1 на оваа точка.

4. Царинарницата која врши извозно царинење на стоки контролира дали стоките што се извезуваат се произведени со користење на сировини и репродукциони и други материјали увезени врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа, како и дали вредноста и видот на извезените стоки одговараат на вредноста и видот на стоките од пријавата за склучен договор за извоз.

Царинарницата, по потреба, со проверка во организацијата на здружен труд што произведува стоки за извоз, утврдува дали увезените сировини и репродукциони материјали се употребени согласно со член 7а од Законот за Царинската тарифа.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот и постапката на поднесување документација и за вршење контрола над увозот на сировини и репродукционен материјал увезени врз основа на член 7а од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/83).

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-9795/1

26 септември 1983 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за финансии,

д-р Драгутин Грушковик, с. р.

609.

Врз основа на член 221 став 1 точка 1 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80 и 4/81) во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА НИВ, КАКО И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТИЕ ПАТИШТА

Член 1

Заради обезбедување на основните податоци за јавните патишта и објектите на нив и постојаното следње на состојбата по пат на внесување нови податоци, реално планирање на сообраќајот на патиштата и нивното оптимално користење во случај на непосредна воена опасност или воена состојба и во други вонредни прилики, како и заради изработка на патни сообраќајни карти, со овој правилник се пропишува водење евиденција за јавните патишта и објектите на нив (во понатамошниот текст: евиденција за јавните патишта), како и за техничките податоци за тие патишта.

Член 2

Евиденција за јавните патишта се води за магистралните, регионалните и локалните патишта и опфаќа податоци за:

- 1) бројот на патот;
- 2) ширината на коловозот, планумот на патот и должината на делницата;
- 3) конструкцијата, носивоста, должината, ширината на коловозот и бројот на отворите на мостовите, надвозниците и вијадуктите;
- 4) можностите за обиколка на мост, надвозник и вијадукт во случај на уривање;
- 5) положбата, должината и височината на потпорните и обложните сидови, ако се подолги од 100 метри или повисоки од пет метри;
- 6) километражата;
- 7) населените места;
- 8) видот на патот;
- 9) називот на реките преку кои патот преминува;
- 10) вкрстувањето со други патишта и со железнички пруги;
- 11) надолжните наклони на патот (подеми и падови) од три и повеќе проценти;

12) хоризонталните кривини со полупречник до 30 m;

13) серпентините на патот;

14) делниците на патот подложни на завејување, поплави, одронување и удари на ветар.

Член 3

Евиденцијата за јавните патишта се води на образец бр. 1 — „Прегледен лист на патот“, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 4

На линијата „1“ на образецот број 1, се внесуваат податоци за:

- 1) ширината на коловозот, планумот на патот и должината на делницата на која тие се однесуваат;
- 2) конструкцијата, носивоста, должината и ширината на коловозот и бројот на отворите на мостовите, надвозниците и вијадуктите;
- 3) можностите за обиколување на мост, надвозник и вијадукт во случај на уривање;
- 4) положбата, должината и височината на тунелите и галериите;
- 5) положбата, должината и височината на потпорните и обложните сидови, ако се подолги од 100 метра или повисоки од пет m.

Член 5

Податоците од член 4 на овој правилник се внесуваат на линијата „1“ на следниот начин:

1) ширината на коловозот и планумот на патот, се изразува во метри (m), а должината на делницата во километри (km), и тоа така што над линијата „1“, на соодветно место меѓу вертикалните црти, што ја означуваат однесната делница на патот се запишува:

ширина на коловозот/ширина на планумот должина на делницата

2) видот на конструкцијата на мостот се изразува со кратенки: Б — бетонски, АБ армиранобетонски, К — каменен, Ч — челичен, Д — дрвен или други комбинации БЧ, КЧ, КД и сл.

Носивоста на мостот се изразува во тони (t), а должината и ширината во метри (m).

Податоците од точка 1 и точка 2 ст. 1 и 2 од овој член се внесуваат така што над точката која ја означува положбата на мостот на патот, се запишува:

вид на конструкцијата — носивост

должина/ширина — број на отворите

Носивоста на мостот се определува врз основа на проектната документација и неговата дотраеност. Ако не постои проектна документација носивоста се определува врз основа на мислење од овластени проектни организации или институти;

3) можноста за заобиколување на мост, надвозник или вијадукт се означува со запишување на полукружна линија со полупречник 5 mm, со центар во точката која го означува мостот, надвозникот или вијадуктот, од онаа страна на линијата „1“ на која е можно заобиколување. Полната линија означува дека заобиколувањето е уредено, а прекинатата линија — дека заобиколувањето е неуредено;

4) тунелите се означуваат така што на соодветно место на линијата „1“ која одговара на стварната положба на тунелот на пат, се запишува правоаголник со височина 2 mm и должина која одговара на должината на тунелот.

Должината и височината на тунелот се изразуваат во метри (m) и се запишуваат над вртаниот правоаголник:

должина/височина

Податоци за галериите се внесуваат на ист начин, со тоа што едната страна на правоаголникот се наоѓа на линијата „1“, а правоаголникот ќе се врти од онаа страна на линијата „1“ кој одговара на положбата на галеријата на патот;

5) потпорните и обложните сидови (подолги од 100 m или повисоки од 5 m) се означуваат со линијата паралелна со линијата „1“ која се вртува на оддалеченост од 1 mm од таа линија, со должина која одговара на должината на сидот, и тоа од онаа страна на линијата „1“ која одговара на положбата на сидот на патот.

Должината и височината на сидот се изразуваат во метри (m) и се запишуваат над линијата со која е означен сидот:

должина/височина

Член 6

На линијата „2“, на образецот број 1 се внесуваат податоци за:

- 1) километражата;
- 2) населените места низ кои врви патот;
- 3) видот на патот;
- 4) називите на реките преку кои поминува патот;
- 5) вкрстувањето со други патишта и со железнички пруги.

Член 7

Податоците од член 6 на овој правилник на линијата „2“, се внесуваат на следниот начин:

1) километражата на патот се смета од почетната точка на патот (0, km) и се означува со вертикална цртичка со височина 3 mm, која се вртува на секој петти километар на патот. Над таа цртичка се запишува оддалеченоста од почетната точка на патот (5 km, 10 km, 15 km, итн.);

2) населените места низ кои врви патот, се означуваат со правоаголник, чија една страница се наоѓа на линијата „2“, со височина 3 mm, со должина која одговара на должината на патот низ населеното место (растојание меѓу сообраќајните знаци за означување на населено место) кои се вртуваат над линијата „2“.

Над правоаголникот се запишува називот на населеното место;

3) за означување на видот на патот се користат следните ознаки:

- | | |
|----|-------------------------------------|
| a) | автопат |
| b) | пат со современ коловоз |
| в) | пат со коловоз од ситно кршен камен |
| г) | пат со земјен коловоз |
| д) | пат во изградба |

4) реките преку кои преминува патот, се означуваат со крива линија во вид на буквата „S“ која ја пресекува линијата „2“ над која се запишува називот на реката;

5) за означување на начинот на вкрстување со други патишта или со железнички пруги, се користат следните ознаки:

- | | |
|----|--|
| a) | вкрстување со пат во ниво |
| б) | вкрстување со пат со премин преку него |
| в) | вкрстување со пат со премин под него, |

За начинот на вкрстувањето на пат со железничка пруга, се користат истите ознаки, со тоа што железничката пруга се означува со следните симболи.

- | | |
|----|---------------------|
| a) | двоколосечна пруга |
| б) | едноколосечна пруга |

Член 8

На линијата „3“ на образецот „Прегледан лист на патот“ се внесуваат податоци за:

- 1) надолжниот наклон на патот (подеми и падови) од 3 и повеќе проценти;
- 2) хоризонталните кривини со полупречник до 30 m;
- 3) серпентините на патот;
- 4) делниците на патот кои се подложни на заведување, поплави, одронувања и удари на веѓар.

Член 9

Податоците од член 8 на овој правилник на линијата „3“, се внесуваат на следниот начин:

1) надолжен наклон на патот од 3 и повеќе проценти се означува така што од точката на линијата „3“ која го означува почетокот на наклонот, во насоката на наклонот се повлекува коса линија чија хоризонтална проекција на линијата „3“ треба да има должина која одговара на должината на делницата на патот на која тој наклон владее. Над косата линија се запишува големината на надолжниот наклон, во проценти;

2) хоризонталната кривина на патот се означува со вертикална тичка која се втврдува на онаа страна на линијата „3“ која одговара на ориентацијата на кривината на патот, гледано во насоката на порастот на километражата на патот (лева кривина од левата, а десна од десната страна на линијата „3“ гледано во насоката на порастот на километражата).

Големината на полупречникот на кривината се дава во метри (m) и се запишува под цртичката со која е назначена кривината.

Ако на кратка делница на патот се наоѓаат повеќе кратки последовно хоризонтални кривини, под делот на линијата „3“ на кој тие кривини се назначени, се запишуваат големините на најмалиот и најголемиот полупречник;

3) серпентините на патот се означуваат на истиот начин како и хоризонталните кривини, а се запишуваат само големините на најмалиот и најголемиот полупречник, пред кои се запишува ознаката „S“;

4) делниците на патот подложни на завејување, поплави, одронување и удари на ветар, се означуваат така што под линијата „3“ паралелно со неа, на растојание од 1 mm, се вцртува линија чија должина одговара на должината на делницата на патот подложна на завејување, поплави, одронување или удари на ветар.

Под линијата од став 1 на оваа точка се запишуваат ознаките:

- „З“ — за завејување;
- „П“ — за поплави;
- „О“ — за одронување;
- „В“ — за удари на ветар.

Член 10

Со евиденцијата за јавните патишта се опфаќаат и промените на техничките податоци на тие патишта.

Евидентирањето на промените на техничките податоци на јавните патишта, опфаќа:

- 1) промена на техничките податоци на јавните патишта што настанале по установувањето на евиденцијата;
- 2) промена на техничките податоци за реконструирани патишта на кои се вршени измени на трасите;
- 3) установување на евиденции за новоизградени патишта.

Член 11

Промената на техничките податоци на јавните патишта, опфаќа:

- 1) вид на патот;
- 2) број на патот;
- 3) назив на патот;
- 4) реден број на промената;
- 5) опис на промената на патот;
- 6) оддалеченост од почетната точка.

Член 12

Промените на техничките податоци на јавните патишта се водат на образецот бр. 2 — „Преглед на промените на техничките податоци на јавните патишта“, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Техничките податоци од образецот од став 1 на овој член се пренесуваат на образецот бр. 1 на кој е установена евиденцијата за тој пат и тоа на соодветно место, а поранешните податоци се прецртуваат така што остануваат читливи.

Член 13

Промените на техничките податоци на реконструирани патишта на кои се вршени измени на трасите, како и евиденцијата за новоизградените патишта, се водат на образецот број 1.

Промените на техничките податоци за реконструирани патишта на кои се вршени измени на трасите не се пренесуваат на образецот на кој се води евиденцијата за тој пат туку на него се означуваат само почетокот и крајот на делницата за која се дадени нови технички податоци. Во таа делница, на соодветното место се запишува бројот на листот на кој се наоѓаат новите податоци за односната делница (на пример број на листот: 1a).

Образецот бр. 1 во кој се внесени нови технички податоци за определен пат или патна делница, се прилагаат кон образецот на кој се води евиденцијата за тој пат или делница на патот.

Член 14

Означувањето на образецот бр. 1 за реконструирани патишта на кои е вршена измена на трасите и за кои се води евиденција, се врши на следниот начин:

- 1) под називот на патот се означува делот од патот за кој се даваат нови податоци (на пример: „Податоци за делот од патот од 16,2 до 23,4 km“);
- 2) податокот „Број на листот“ се внесува така што се задржува основниот број даден при установувањето на евиденцијата, а кон тој број се става „а“ кога промената за тој дел на патот се врши првпат, а на секој нареден образец се става наредната буква од азбуката.

Член 15

Евиденцијата за јавните патишта и објектите на нив, како и за техничките податоци за тие патишта се води на листови на милиметарска хартија со формат А4, во размер 2 cm = 1 km, така што сите податоци се внесуваат со црна боја.

Член 16

Евиденцијата за јавните патишта се води:

- 1) за магистрални и регионални патишта — врз основа на податоците на републичките, покраинските или регионалните самоуправни интересни заедници за патишта, односно организациите на кои патиштата им се доверени на управување во согласност со прописите на надлежните органи на републиките и автономните покраини;
- 2) за локални патишта — врз основа на податоците на општинските самоуправни интересни заедници за патишта, односно организациите на кои патиштата им се доверени на управување во согласност со прописите на надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 17

Републичките, покраинските или регионалните самоуправни интересни заедници за патишта, односно организациите на кои патиштата им се доверени на управување, кои водат евиденција за магистралните и регионалните патишта, доставуваат податоци и извештаи за промените на техничките податоци на патиштата до републичкиот односно покраинскиот орган надлежен за работи на сообраќајот, во пет примероци од кои по еден примерок се доставува до републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за народна одбрана и до Сојузниот комитет за сообраќај и врски, а два примерока до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Општинските самоуправни интересни заедници за патишта, односно организациите на кои патиштата им се доверени на управување, кои водат евиденција за локалните патишта, доставуваат податоци и извештаи за промените на техничките податоци на патиштата до општинскиот орган надлежен за работи на сообраќајот, во шест примероци од кои по еден примерок се доставува до републичкиот секретаријат за работи на сообраќајот.

личниот, односно покраинскиот орган надлежен за работи на сообраќајот, до републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за народна одбрана и до Сојузниот комитет за сообраќај и врски, а два примерока до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 18

Затоади прегледност на патната мрежа, полесна ориентација и оперативно користење, на картата на патиштата на СФРЈ, во размер 1:500000, од евиденцијата за јавните патишта се пренесуваат следните податоци:

- 1) датумот за кој се дава состојбата на патот;
- 2) бројот на патот;
- 3) видот на коловозот;
- 4) патиштата во изградба;
- 5) растојанијата;
- 6) ширината на планумот;
- 7) податоци за мостовите, тунелите и галериите;
- 8) начинот на вкрстувањето на патиштата, како и на патиштата и на железничките пруги;
- 9) бензинските станици;
- 10) ремонтните работилници за моторни возила;
- 11) аеродромите, луките и пристаништата;
- 12) железничките пруги;
- 13) нафтоводите и гасоводите.

Покрај техничките податоци од став 1 на овој член и сите други податоци, кои се водат на образецот број 1 се пренесуваат на картата на патиштата на републиките и автономните покраини во размер 1:200.000.

Член 19

Самоуправните интересни заедници за патишта односно организациите на кои патиштата им се доверени на управување, податоците потребни за водење евиденција за јавните патишта и извешта-

ите за промените на техничките податоци на патиштата, внесени во обрасците од чл. 4 односно 13 на овој правилник, ги доставуваат до органите надлежни за работи на сообраќајот од член 18 на овој правилник, најдоцна до 31 март текушната година, со состојбата на 31 декември претходната година.

Промените на техничките податоци се внесуваат во образецот број 1, најдоцна до 1 јуни текушната година.

Член 20

Промените во техничките податоци на јавните патишта се внесуваат во картата на патиштата секоја трета година.

Член 21

Податоците за јавните патишта можат да им се даваат на органи, организации или на лица што не се предвидени со одредбите на овој правилник, само со согласност на самоуправните интересни заедници, односно организациите од чл. 16 и 17 на овој правилник.

Член 22

Собирањето на техничките податоци потребни за водење евиденција на јавните патишта на начинот предвиден со одредбите на овој правилник, ќе се изврши за магистралните и регионалните патишта во рок од една година, а за локалните патишта во рок од две години од денот на неговото влегување во сила.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1817/1
30 март 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски.
м-р Назми Мустафа, с.р.

Образец бр. 1

ПРЕГЛЕДЕН ЛИСТ НА ПАТОТ

(надлежен орган — организација)

Број на патот: _____

Број на листата: _____

Состојба на ден: _____

(назив на патот)

1	_____
2	_____
3	_____
1	_____
2	_____
3	_____

1	
2	
3	
1	
2	
3	

(Надлежен орган — организација)

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНЕТЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Во текот на _____ година

Образец број 2

Податоци за патот за кој се даваат промените				Промена на податоците на патот			
Реден број	Вид на патот	Број на патот	Назив на патот	Реден број на промената	Опис на промената на патот	Оддалеченост од почетната точка на патот	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8

610.

Врз основа на член 331 во врска со чл. 21, 87, 99 и 146 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78 и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за собакај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИСФРЛАЊЕТО НА ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ОД ВОЗДУХОПЛОВ

Член 1

Во Правилникот за начинот на исфрлањето на хемиски средства од воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/80), во член 3 зборовите: „шумски пожари“ се заменуваат со зборовите: „шумски и други пожари“ (во натамошниот текст: пожари).

Член 2

Во член 6 точка 3 по зборот: „леталишта“ се додава записка и зборовите: „освен воздухопловот за гаснење на пожари;“.

Член 3

Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Воздухопловот за гаснење на пожари со вода не мора да има посебна опрема од став 1 точ. 1, 3 и 5 на овој член.“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 4

Во член 9 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Кога авиотретирање се врши заради гаснење на пожари, раководителот на летањето е должен

на пет минути пред започнувањето на гаснењето на пожари од воздухоплов на тоа да ги предупреди лицата на земја со исфрлање на вода од височина од најмалку 100 метри.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 5

По член 9 се додава нов член 9а који гласи:

„Член 9а

За гаснење на пожари од воздухоплов, покрај раководител на летањето, се определуваат: раководител на аеродромот за хидроавиони (хидродром) и раководител на противпожарните сили на земја.

Раководителот на хидродромот одржува радиоврска со раководителот на летањето, го обележува хидродромот, дава неопходни податоци за слетување, полнење и полетување на воздухопловот, како и податоците од член 37 на овој правилник.

Раководителот на противпожарните сили на земја раководи со сите акции и со учесниците при гаснењето на пожари, воспоставува радиоврска со раководителот на летањето, дава метеоролошки податоци, известувања неопходни за безбедно одвивање на летот и известувања на раководителот на летањето односно на пилотот да го запре летањето ако тоа стане опасно за лицата и материјалните блага или кога повеќе не е потребно.

Ако раководителот од став 3 на овој член утврди дека на оддалеченост од најмалку 200 метри од местото на пожарот нема лица, дава согласност за започнување на гаснењето на пожарот, а на барање од раководителот на летањето — и согласност за начинот на гаснење на пожарот.

Раководителот на противпожарните сили на земја е должен на пет минути пред започнувањето на гаснењето на пожари од воздухоплов, со истрелување на зелена ракета за тоа да ги известат лицата на земја.“

Член 6

Во член 10 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„При гаснењето на пожари од воздухоплов, воспоставување врска со надлежната здравствена установа и со надлежниот орган за внатрешни работи врши раководител на противпожарните сили на земја односно раководителот на хидродромот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 7

Во член 14 став 2 зборовите: „низ филтер од еленска кожа“ се заменуваат со зборовите: „низ оодветен филтер“.

Член 8

Во член 18 став 1 точка 2 по зборот: „лета-лишта“ се додава записка и зборовите: „освен на воздухопловите за гаснење на пожари“.

Член 9

Во член 20 по зборовите: „часови на“ се додава зборот: „летање“, а текстот до крајот се брише.

Член 10

Во член 21 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Пилотот што гасне пожар со вода не мора да ја користи опремата од став 1 точ. 2 и 3 на овој член.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 11

По член 34 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 34а

По исклучок од одредбите на чл. 29, 31 и 33 на овој правилник, за време на гаснењето на пожари од воздухоплов не е потребно да се обележува теренот, да се поставуваат сигнални знаменца и ноќе да се сигнализира со светлосни уреди.

Член 34б

Ако меѓу раководителот на летањето и раководителот на противпожарните сили на земјата не постои радиоврска, спогодувањето се врши на следниот начин:

1) од земјата: со истрелување на зелена ракета која означува одобрување за почеток на авиотретирањето на црвена ракета која значи моментно престанување на авиотретирањето, а на црвена и бела ракета истрелани еднопруго, кои означуваат крај на авиотретирањето;

2) од воздух: со нишање на воздухопловот околу пеговата надолжна оска се означува заминувањето на воздухопловот во базата поради неисправност.“

Член 12

Во член 37 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од овој член, гаснење на пожари од воздухоплов може да се врши ако долната база на облаците не е пониска од 300 метри, а хоризонталната видливост не е помала од 400 метри во подрачјето на гаснењето на пожарот.“

Член 13

Во член 41 став 2 се брише.

Член 14

Во член 42 по зборот: „авиотретирање“ се додава записка и зборовите: „освен за гаснење на пожари“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Пред почетокот на гаснењето на пожари од воздухоплов, раководителот на летањето од воздух врши набљудување на местото на кое настанал пожар, на околината и на сите пречки што би можеле да го загрозат летот, воспоставува радиоврска со раководителот на противпожарните сили на земја и по добивањето на неговата согласност одлучува за начинот на гаснење на пожарот, како и прибавува други потребни информации.“

Член 15

Во член 43 став 1 по зборот: „летови“ се додаваат зборовите: „на авиотретирање, освен за гаснење на пожари“.

Член 16

Во член 46 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Најниската височина за летови заради гаснење на пожари е 40 метри над врвовите на пламенот.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 17

Во член 51 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за време на гаснењето на пожари од воздухоплов пилотот може да исфрли предства за гаснење на пожари над електрични водови ако тие водови се исклучени и ако за тоа го известил раководителот на летањето односно раководителот на противпожарните сили на земја.“

Член 18

Во член 53 став 1 во точка 1 на крајот по зборовите: „(член 10)“ се додава записка и зборовите: „како и ако воспоставување врска со нај-“

блиската здравствена установа и со надлежниот орган за внатрешни работи, при гаснење на пожари од воздухоплов, не врши раководителот на противпожарните сили на земја односно раководителот на хидродромот“.

По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: „1а) ако раководителот на летањето кога авиотретирањето се врши заради гаснење на пожари, на пет минути пред започнувањето на гаснењето на пожарот од воздухоплов, на тоа не ги предупреди лицата на земја со исфрлање на вода од височина од најмалку 100 метри (член 9 став 5).“.

Во точка 3) по зборовите: „(член 42)“ се додава запирка и зборовите: „како и ако пред почетокот на гаснењето на пожарот раководителот на летањето не врши од воздух набљудување на местото на кое настанал пожарот на околината и на сите пречки што би можеле да го загрозат летот, или ако не воспостави радиоврска со раководителот на противпожарните сили на земја, или ако не прибави други потребни информации или ако одлучи за начинот на гаснење на пожарот без согласност од раководителот на противпожарните сили на земја“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За прекршок од став 1 точ. 1а и 3 од овој член ќе се казни и раководителот на летањето со парична казна од 600 динари.“.

Член 19

Во член 54 точка 9 по зборовите: „(член 51)“ се додава запирка и зборовите: „или за време на гаснењето на пожар од воздухопловот исфрли средства за гаснење на пожари над електрични водови, и ако раководителот на летањето односно раководителот на противпожарните сили на земја го извистил дека тие водови не се исклучени“.

Член 20

По член 54 се додава нов член 54а, кој гласи:

„Член 54а

Со парична казна од 2.000 динара ќе се казни за воздухопловен прекршок раководител на противпожарни сили на земја:

1) ако не воспостави радиоврска со раководителот на летањето, или не дава метеоролошки податоци и известувања неопходни за безбедно одвивање на летот, или не му дава известувања на раководителот на летањето односно на пилотот да го сопре летањето ако тоа стане опасно за лицата и материјалните блага или кога летањето повеќе не е потребно (член 9а став 3);

2) ако не даде согласност за започнување на гаснењето на пожарот, а на барање од раководителот на летањето — и согласност за начинот на гаснење на пожари, кога ќе утврди дека на оддалеченост од најмалку 200 метри од местото на пожарот нема лица (член 9а став 4);

3) ако на пет минути пред започнувањето на гаснењето на пожарот од воздухопловот не ги известат лицата на земја со истрелување на зелена ракета (член 9а став 5).“

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/01 бр. 3764/1
1 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски.
м-р Назми Мустафа, с. р.

611.

Врз основа на член 46 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), претседателот на Сојузниот комитет за труд здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77 и 36/79), во член 16 став 1 во точка 26, на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„27) пентазоцин;

28) трихексифенидил.“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2697
15 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

612.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

1. Основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година од 1 јули 1983 година изнесува 14.266 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 720
21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с. р.

613.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА**

1. Основот за определување на боречкиот додаток од 1 јули 1983 година изнесува 14.266 динари.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 719

21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с.р.

614.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА**

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој од 1 јули 1983 година изнесува 14.266 динари.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 721

21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с.р.

615.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81 и 41/83), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА**

1. Личната и семејната инвалидна, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и орто-

педскиот додаток од 1 јули 1983 година изнесуваат месечно, и тоа:

1) личната инвалидна:

Група	Динари
I	20.395
II	14.780
III	11.183
IV	8.258
V	5.880
VI	3.644
VII	2.465
VIII	1.190
IX	887
X	600;

2) семејната инвалидна:

Динари
— за еден член на семејството — — — — — 1.327
— зголемена семејна инвалидна (член 39) од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — — 3.540;

3) додатокот за неа и помош од страна на друго лице:

Динари
— за прв степен — — — — — 17.483
— за втор степен — — — — — 13.450
— за трет степен — — — — — 9.417;

4) ортопедскиот додаток:

Динари
— за прв степен — — — — — 5.900
— за втор степен — — — — — 4.502
— за трет степен — — — — — 2.900
— за четврти степен — — — — — 1.403

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 722

21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с.р.

616.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ И ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕЛИ**

1. Во Решението за утврдување на опојните дроги што можат да се пуштаат во промет за медицински и ветеринарски цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во точка 1 во одредбата под 26 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби: кои гласат:

„27) пентазоцин;

28) трихексифенидил.“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2696
15 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-6538/1
28 септември 1983 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за царини,
Миленко Николиќ, с. р.

617.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) и точка 8 од Одлуката за работите на вршење услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80, 69/81 и 42/83) во член 4а зборовите: „со примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/76 и 29/83)“ се бришат.

Член 2

Во член 13а зборовите: „со примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа“ се бришат.

Член 3

Во член 18 точка 10 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако се увезуваат стоки произведени од увезени сировини и репродукционен материјал платени со средства на стоковен кредит со примена на член 7а од Законот за царинската тарифа, во рубриката 10 се запишува: „— Извоз на стоки произведени од увезени сировини и репродукционен материјал земени на кредит со примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа“, а во шифреното поле се запишува ознаката: „20“.

Ако се извезуваат стоки произведени од увезени сировини и репродукционен материјал платени со средства на стоковен кредит без примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа, во рубриката 10 се запишува: „— Извоз на стоки произведени од увезени сировини и репродукционен материјал земени на кредит без примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа“, а во шифреното поле се запишува ознаката: „21“.

Член 4

Во член 18а зборовите: „со примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа“ се бришат.

Член 5

Чл. 34а и 35а се бришат.

618.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот што мораат да го исполнат освежителните безалкохолни пијачки и сирупи, прашоците и пастелите за освежителни безалкохолни пијачки (во натамошниот текст: производите) како и минималните услови за обезбедување и запазување на квалитетот на тие производи.

Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и во прометот на производите.

Член 2

За производите за кои со овој правилник не се пропишани условите на квалитетот и условите за обезбедување и запазување на квалитетот, сообразно се применуваат условите пропишани со овој правилник за група на сродни производи.

За производите од став 1 на овој член, како и за производите за кои со овој правилник тоа изречно е предвидено, производителот е должен да донесе производителска спецификација пред почнувањето на производството.

Покрај податоците наведени во декларацијата (член 5), производителската спецификација мора да содржи и краток опис на технолошката постапка на производството на односниот производ, како и извештај за извршената лабораториска анализа во поглед на основните состојки.

Производителот е должен да води евиденција за донесената производителска спецификација и во неа да ги внесе следните податоци:

- 1) евиденциски број на спецификацијата;
- 2) назив на производот и негово трговско име, ако производот го има;
- 3) датум на донесувањето на спецификацијата;
- 4) датум на почнувањето на производството според производителската спецификација;
- 5) група на која производот ѝ припаѓа според одредбите на овој правилник;
- 6) податоци за извршената лабораториска анализа.

Член 3

Производите се пуштаат во промет само во оригинално пакување, ако за одделни производи со овој правилник не е пропишано поинаку.

Под оригинално пакување во смисла на овој правилник се подразбира пакување на производ во амбалажа со која се обезбедува запазување на квалитетот на производот во моментот на потрошувачката.

Член 4

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, забрането е бојосување, засладување и ароматизирање на производот со вештачки средства, зрачење со јонизирачки зраци и додавање хемиски средства што не се дозволени според одредбите со овој правилник.

Член 5

Ако за одделни производи со овој правилник не е пропишано поинаку, сите производи што се пуштаат во промет во оригинално пакување мораат на садот, обвивката или етикетата да имаат декларација што ги содржи следните податоци:

1) назив на производот и негово трговско име, ако производот го има;

2) фирма, односно назив и седиште на производителот;

3) датум на производството (ден, месец и година) или година и место, односно тримесечје, во кој случај се смета дека производот е произведен првиот ден на означениот месец или тримесечје, односно година.

Ако производот е пакуван во стаклена амбалажа со трајна декларација, датумот на производството и називот на ООЗТ може да биде ставен на крунскиот или завојниот затворач;

4) нето-количина (маса, волумен) на производот;

5) податок за конзервирањето, односно за хемискиот назив и за употребената количина на средства за конзервирање, ако производот е конзервиран со хемиски средства;

6) податок дека производот е бојосан или ароматизиран со дозволени природни или вештачки бои односно ароми, ако се употребени;

7) податоци за видот и количината на материите од биолошка вредност, ако се додадени кон производот;

8) рок на употребата на производот;

9) основни состојки на производот и нивната количина изразена во мерни единици или проценти во однос на нето-количината на производот;

10) други податоци од интерес за потрошувачот (упатство за подготвување и сл.), ако за одделни производи е тоа определено со овој правилник.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Текстот на декларацијата што се однесува на бојосувањето, конзервирањето или ароматизирањето на производот (на пример: „бојосано со вештачка боја“, „ароматизирано со вештачка арома и сл.), мора да биде уочлив и напишан непосредно под називот на производот.

Истакнување на слика, ознака или цртеж на овошје застапено во освежителна безалкохолна пијалка, прашок или пасти за освежување на безалкохолна пијалка не е дозволено.

Буквите со кои е отпечатен називот на производот не можат да бидат помали од 3 mm. Не се ограничува големината на буквите за трговското име на производот, ниту за фирмата, односно за називот и седиштето на производителот.

Стаклената амбалажа што е нарачана пред објавувањето на овој правилник, чија трајна декларација не ги содржи сите податоци пропишани со овој правилник може да се користи само ако над секое продажно мсето на најпогоден начин видно се истакнат сите податоци кои, според одредбите на овој правилник, мораат да се декларираат за соодветна група на производи. Оваа дополнителна декларација мора да се истакнува сè додека 50% од постојните шишиња не се заменат со нови шишиња со потполна декларација.

Член 6

Ако производите не ги пакува производителот, декларацијата, покрај податоците наведени во член 5 на овој правилник, мора да ја содржи фирмата, односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд, што го пакува производот, како и датумот кога производот е пакуван во поединечно пакување.

Член 7

Производ што не е пакуван во оригинално пакување мора при пуштањето во промет да има декларација само ако е тоа предвидено со овој правилник.

Член 8

Ако освежителните безалкохолни пијалки, сирупи, прешоци и пасти за освежителни безалкохолни пијалки се пуштат во промет пакувани во поединечни оригинални пакувања, од декларирана нето-количина може да се отстапи на начинот определен во следната табела:

Декларирана нето количина во ml или g	Најголемо дозволено отстапување, во проценти (плус, минус)
50	8
100	6
200	4
500	3
1000	2
2000	1,5

За нето-количината на производите што на одделни пакувања се декларираани меѓу вредностите назначени во табелата на став 1 од овој член, дозволено е просечно отстапување (плус, минус) кое е пропишано за две најблиски нето-количини.

Просекот на најмалку десет оригинални пакувања на производи мора да одговара на декларираната нето-количина на производот.

Член 9

Производите мораат да се чуваат и складираат на начин со кој се обезбедува запазување на нивниот квалитет.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

I. Освежителни безалкохолни пијалки

Член 10

Под освежителни безалкохолни пијалки, во смисла на овој правилник, се подразбираат производи добиени според соодветна технолошка постапка, од вода или минерална вода, шеќер, овошен сок, база растителни екстракти, жита, производи од жита и ароми, односно сирупи за освежителни безалкохолни пијалки со додаток на јаглендиоксид и адитиви пропишани со овој правилник.

Зависно од одделни состојки и адитиви, освежителните безалкохолни пијачки се произведуваат и пуштаат во промет како:

- 1) освежителна безалкохолна пијачка со овошен сок;
- 2) освежителна безалкохолна пијачка од база;
- 3) освежителна безалкохолна пијачка од растителни екстракти;
- 4) освежителна безалкохолна пијачка од жита;
- 5) ароматизирана освежителна безалкохолна пијачка;
- 6) сода-вода.

1) Освежителни безалкохолни пијачки со овошен сок

Член 11

Под освежителни безалкохолни пијачки со овошен сок, во смисла на овој правилник, се подразбираат бистри или матни течни производи добиени од вода или минерална вода, шеќер и овошен сок, вклучувајќи концентриран и дехидриран овошен сок, со додаток на јагленидиоксид и други адитиви пропишани со овој правилник за освежителни безалкохолни пијачки со овошен сок.

Член 12

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок, покрај водата и минералната вода, можат да содржат следни основни состојки:

- 1) овошен сок, дехидриран овошен сок и концентриран овошен сок;
- 2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, дектрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп.

Член 13

Во производството на освежителни безалкохолни пијачки со овошен сок можат да се употребуваат и следните адитиви:

- 1) органски киселини: лимонска, јаболкова и винска;
- 2) L-аскорбинска киселина како антиоксиданс;
- 3) природна арома на овошје;
- 4) дозволени природни бои;
- 5) бензоева и сорбинска киселина и нивни соли;
- 6) јагленидиоксид, според одредбите на прописот за југословенскиот стандард за квалитетот на јаглен-диоксид;
- 7) средства за врзување и згуснување: агар-агар, пектин, алгинати, природни гуми, мелени коски од рогушки, деривати на целулоза, скроб и деривати на скроб, препарати на база на соја, глицериди на мрсни киселини и естри на мрсни киселини со сахариди.

Член 14

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот:

- 1) миризбата, вкусот и бојата, мораат да бидат својствени на овошјето чиј овошен сок е застапен во производот;
- 2) да содржат најмалку 8% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C);

3) да содржат најмалку 10% (V/V) матичен овошен сок односно 6% (V/V) матичен овошен сок од цитрус-овошје, сметано на квалитетот на матичниот овошен сок според одредбите за нормите на квалитетот на производи од овошје, зеленчук, печурки и пектински препарати.

4) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол;

5) да не содржат повеќе од 120 mg/l натриум-бензоат, односно соодветна количина бензоева киселина, ниту повеќе од 120 mg/l сорбинска киселина, односно соодветна количина на калиум-сорбат. Овие конзерванси во мешаницата не смеат да преминуваат 120 mg/l;

6) да не се превриени и да не покажуваат знаци на вриење;

7) количината на вкупниот јагленидиоксид да изнесува најмалку 4,9 g/l.

Член 15

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок можат да се произведуваат и без додавање на јагленидиоксид, како негазирани безалкохолни пијачки, со тоа што во називот на производот мора да биде истакнато дека производот е негазиран (на пример „Негазирана безалкохолна пијачка од јагоди“ и сл.).

Негазираните безалкохолни пијачки со овошен сок мораат да ги исполнуваат условите од член 14 на овој правилник, освен на точка 7 од тој член.

Негазираните безалкохолни пијачки со овошен сок можат да се пакуваат само во оригинални поединечни пакувања.

Член 16

Освежителните безалкохолни пијачки можат да се произведуваат со повеќе видови овошен сок, со тоа што вкупната количина на мешаницата на матичниот овошен сок во производот мора да пројави најмалку 10% (V/V).

Освежителните пијачки со повеќе видови овошен сок мораат да ги исполнуваат условите на квалитетот од член 14 точ. 2 до 7 на овој правилник и мораат да имаат органолептички својства карактеристични за тој вид производ.

Член 17

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок можат, освен тоа што се пакуваат во оригинална амбалажа, да се точат и во чаши само ако се произведуваат во специјални автомати и ако ги исполнуваат условите на квалитетот пропишани со овој правилник.

Член 18

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок, се декларираат под називот: „Освежителна безалкохолна пијачка со овошен сок“, со тоа што се наведува видот на овошјето чиј овошен сок е застапен во производот.

Декларацијата за освежителната безалкохолна пијачка со овошен сок освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи и податоци за вкупната сува материја во проценти и за содржината на јагленидиоксид во g/l.

2) Освежителни безалкохолни пијачки од база

Член 19

Под освежителни безалкохолни пијачки од база во смисла на овој правилник, се подразбираат бистри или матни течни производи добиени од вода

или од минерална вода, шеќер и цитрус-база односно овоштни бази, со додаток на јаглендиоксид и други адитиви пропишани со овој правилник за освежителните безалкохолни пијачки од база.

Член 20

Освежителни безалкохолни пијачки од база покрај вода или минерална вода можат да ги содржат следните основни состојки:

- 1) цитрус-база или овошна база;
- 2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, гликоза, глюкозен сируп, декстроза, дектрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп.

Член 21

При производството на освежителни безалкохолни пијачки од база можат да се користат и адитивите наведени во член 13 на овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член при производството на освежителни безалкохолни пијачки од база тип „бистер“ се дозволува употреба на кинин-хидрохлорид.

Член 22

Освежителните безалкохолни пијачки од база што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот:

- 1) миризбата, вкусот и бојата мораат да бидат својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производството, а кај пијачките од типот „бистер“, горчината што произлегува од кинин-хидрохлоридот, не смее да претставува недостаток;

- 2) да содржат најмалку 8% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C);

- 3) да содржат најмалку 2% (m/V) соодветна база (цитрус-база или овошна база), смета на базата чија вкупна сува материја е 42%, освен за база на лимон за која се дозволува 32% (мерено со рефрактометар на 20°C), вклучувајќи ја сувата материја од доданениот шеќер;

- 4) да не содржат повеќе од 120 mg/l натриум-бензоат односно соодветна количина бензоева киселина, ниту повеќе од 120 mg/l сорбинска киселина, односно соодветна количина калиум-сорбат. Овие конзерванси во мешаницата не смеат да ја преминуваат количината од 120 mg/l;

- 5) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол;

- 6) да не се превриени и да не покажуваат знаци на вриење;

- 7) количината на јаглендиоксидот да изнесува најмалку 4,9 g/l;

- 8) количината на кинин-хидрохлорид да не преминува 85 mg/l.

Член 23

Освежителните безалкохолни пијачки од база можат да се произведуваат и пуштаат во промет и без додавање на јаглендиоксид, како негазирани безалкохолни пијачки, со тоа што во називот на производот мора да биде истакнато дека производот е негазиран (на пр.: „Негазирана безалкохолна пијачка од лимон“ и сл.).

Член 24

Негазираните безалкохолни пијачки од база, мораат да ги исполнуваат условите од член 22 на овој правилник, освен на точка 7 од тој член.

Член 25

Негазираните безалкохолни пијачки од база можат да се пакуваат само во оригинални поединечни пакувања.

Член 26

Освежителните безалкохолни пијачки од база можат да се произведуваат од повеќе видови бази (цитрус-база и овошни бази), со тоа што вкупната мешаница на бази во производот мора да биде најмалку 2% (m/V).

Освежителните безалкохолни пијачки од повеќе видови бази, мораат да ги исполнуваат условите на квалитетот од член 22 точ. 2 до 7 на овој правилник, а освежителните безалкохолни пијачки од повеќе видови бази што содржат кинин-хидрохлорид, мораат да го исполнуваат и условот од точка 8 на член 22 од овој правилник.

Производите од став 1 на овој член мораат да имаат органолептички својства карактеристични за тој вид производ.

Член 27

Освежителните безалкохолни пијачки од база можат, освен тоа што се пакуваат во оригинална амбалажа, да се точат и во чаши само ако се произведени во специјални автомати и ако ги исполнуваат условите на квалитетот пропишани со овој правилник.

Член 28

Освежителната безалкохолна пијачка од база се декларира под назив: „Освежителна безалкохолна пијачка од база“, со тоа што се наведува видот на овошјето чија база е застапена во производот.

Декларацијата за освежителна безалкохолна пијачка од база, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи и податоци за вкупната сува материја, во проценти и за содржината на јаглендиоксидот, во g/l.

Декларацијата за освежителна безалкохолна пијачка од база што содржи кинин, покрај податоците од ст. 1 и 2 на овој член, мора да го содржи и податокот за количината на кининот во готовиот производ.

3) Освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти

Член 29

Под освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти, во смисла на овој правилник се подразбираат бистри или матни течни производи добиени од вода или минерална вода, шеќер и растителни екстракти со додаток на јаглендиоксид и на други адитиви пропишани со овој правилник за освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти.

Под растителни екстракти наменети за производство на освежителни безалкохолни пијачки, во смисла на овој правилник, се подразбираат ароматични екстракти исклучително од растително потекло, дозволени за човечка исхрана, кои потекнуваат од еден или повеќе видови растенија, а се добиваат со водена или алкохолна екстракција, дигерација, мацерација или дестилација на различни делови растенија, цитрус-плодови, зачини, плодови на континентално јужно овошје и различни тревы. Растителните екстракти покрај концентрираните етерски масла, содржат и други природни растителни состојки како што се: органски киселини, бои, минерални киселини и сл. но не содржат делови на растенија.

Растителните екстракти наменети за производство на освежителни безалкохолни пијачки кои, според одредбите на овој правилник, можат да содржат кофеин, кинин и ортофосфорна киселина се произведуваат според производителската спецификација што производителот е должен да ја донесе пред почнувањето на производството.

Член 30

Во производството на освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти, покрај водата или минералната вода, можат да се користат:

- 1) ароматични растителни екстракти дозволени за човечка исхрана;
- 2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, дектрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;
- 3) природни бои за прехранбени производи;
- 4) дозволени вештачки бои;
- 5) природна арома на растенија што не се штетни за човечкото здравје;
- 6) органски киселини: лимонска, јабољкова, винска и млечна;
- 7) L-аскорбинска киселина;
- 8) бензоева и сорбинска киселина и нивни соли;
- 9) јаглендиоксид, според одредбите на прописот за југословенскиот стандард за квалитетот на јаглендиоксидот;
- 10) средства за врзување и згуснување: пектин, агар-агар, алгинати, природни гуми, мелени коски од рогушки, деривати на целулоза, скроб и деривати на скроб, препарати врз база од соја, глицериди на мрсни киселини и екстра мрсни киселини со сачариди.

Член 31

Освежителните безалкохолни пијачки од растителни екстракти што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот:

- 1) да имаат органолептички својства карактеристични за декларирана пијачка;
- 2) да содржат најмалку 8% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C);
- 3) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол;
- 4) да не содржат повеќе од 120 mg/l натриум-бензоат, односно соодветна количина бензоева киселина, ниту повеќе од 120 mg/l сорбинска киселина, односно соодветна количина калиум-сорбат. Овие конзерванси во мешаницата не смеат да ја преминуваат количината од 120 mg/l;
- 5) да не се превриени и да не покажуваат знаци на вриење;
- 6) количината на јаглендиоксид да изнесува најмалку 4,9 g/l.

Член 32

При производството на освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти од типот „кола“ и типот „тоник“, покрај состојките и адитивите пропишани во член 30 став 1 точка 1 до 10 на овој правилник, можат да се употребуваат и кинин-хидрохлорид, кофеин и ортофосфорна киселина, со тоа што овие пијачки да ги исполнуваат условите на квалитетот од член 31 став 1 точка 1 до 6 на овој правилник и количината на кинин-хидрохлоридот (сметано како кинин), да не преминува 85% mg/l, количината на кофеинот да не преминува 150 mg/l и количината на ортофосфорната киселина да не преминува 600 mg/l во готов производ.

Член 33

Освежителните безалкохолни пијачки од растителни екстракти можат, освен во оригинална амбалажа, да се точат во чаши само ако се произведуваат во специјални автомати и ако ги исполнуваат условите на квалитетот пропишани со овој правилник.

Член 34

Освежителните безалкохолни пијачки од растителни екстракти се декларираат под назив: „Освежителни безалкохолни пијачки од растителни екстракти“.

Декларацијата за освежителните безалкохолни пијачки од растителни екстракти, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи податоци за вкупната сува материја, во проценти, и за содржината на јаглендиоксидот во g/l.

Декларацијата за освежителните безалкохолни пијачки кои содржат кинин, кофеин и ортофосфорна киселина, покрај податоците од ст. 1 и 2 на овој член, содржат и податок за количината на кофеинот, кининот и ортофосфорната киселина во готов производ.

4) Освежителни безалкохолни пијачки од жита

Член 35

Под освежителни безалкохолни пијачки од жита се подразбираат матни или бистри течни производи добиени од вода, жита или производи на жита и шеќер, со додаток на јаглендиоксид и други адитиви пропишани со овој правилник за освежителните безалкохолни пијачки од жита.

Производите од став 1 на овој член се добиваат со директна ферментација на жита или производи од жита, како и од концентрирани екстракти на производи од жита.

Член 36

Во производството на освежителни безалкохолни пијачки од жита покрај водата или минералната вода, можат да се користат:

- 1) жита и производи од жита;
- 2) концентрирани екстракти од производи од жита;
- 3) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, дектрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;
- 4) пиварски квасеци;
- 5) хмељ и производи од хмељ;
- 6) карамел;
- 7) органски киселини: лимонска, јабољкова и винска;
- 8) јаглендиоксид, според одредбите на прописот за југословенскиот стандард за квалитетот на јаглендиоксидот.

Член 37

Освежителните безалкохолни пијачки од жита што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните минимални услови на квалитетот:

- 1) да имаат карактеристични органолептички својства за декларирана пијачка;
- 2) да содржат најмалку 8% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C);
- 3) да не содржат повеќе од 0,5 vol. етанол;
- 4) количината на вкупниот јаглендиоксид да не е помала од 3,0 g/l.

Член 38

Освежителните безалкохолни пијачки од жита мораат да се пакуваат во оригинални поединечни пакувања.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, освежителните безалкохолни пијачки од жита, кај кои вкупната содржина на јаглендиоксид е предизвикана со природна ферментација, без дополнително додавање, можат освен во оригинална амбалажа, да се точат и во чаши.

Член 39

Освежителните безалкохолни пијачки од жита се декларираат под назив: „Освежителна безалкохолна пијачка од жита“.

Декларацијата за освежителните безалкохолни пијачки од жита, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи податоци за количината на вкупната сува материја, во проценти, и за содржината на јаглендиоксидот во g/l.

5) Ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки

Член 40

Под ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки, во смисла на овој правилник, се подразбираат течни производи добиени од вода или минерална вода, шеќер и арома, со додаток на јаглендиоксид и други адитиви пропишани со овој правилник за ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки.

Член 41

Во производството на ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки, покрај водата или минералната вода, можат да се користат:

- 1) вештачки ароми добиени со хемиска синтеза, дозволена за прехранбени производи;
 - 2) природни и вештачки бои, дозволени за прехранбени производи;
 - 3) органски киселини: лимонска, јаболкова, вишњанска и млечна;
 - 4) L-аскорбинска киселина;
 - 5) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, дектрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и вискофруктозен сируп;
 - 6) бензоена и сорбинска киселина и нивни соли;
 - 7) средства за врзување и згуснување: агар-агар, пектин, алгинати, природни гуми, мелени коски од рогушки, деривати на целулоза, скроб и деривати на скроб, препарати врз база на соја, глицериди на мрсни киселини и естри на мрсни киселини со сахариди.
- 3) јаглендиоксид, според одредбите на прописот за југословенскиот стандард за квалитетот на јаглендиоксидот.

Член 42

Ароматизираниите освежителни безалкохолни пијачки што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се бистри или матни, со миризба и боја карактеристични за соодветниот разблажен воден раствор со вештачки ароми и бои пропишани со овој правилник за тој вид пијачки;
- 2) да содржат најмалку 6% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C);
- 3) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол;
- 4) да не содржат повеќе од 120 mg/l натриум-бензоат, односно соодветна количина бензоена киселина, ниту повеќе од 120 mg/l сорбинска киселина, односно соодветна количина калиум-сорбат. Овие конзерванси во мешаница не смеат да преминуваат 120 mg/l;

5) да не се превриени и да не покажуваат знаци на вриење;

6) количината на јаглендиоксидот да изнесува најмалку 4,9 g/l.

Член 43

Ароматизираниите освежителни безалкохолни пијачки можат, освен во оригинална амбалажа, да се точат и во чаши само ако се произведуваат во специјални автомати, и ако ги исполнуваат условите на квалитетот пропишани со овој правилник.

Член 44

Ароматизираната освежителна безалкохолна пијачка се декларира под назив: „Ароматизирана освежителна безалкохолна пијачка“.

Декларацијата за ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи податоци за количината на вкупната сува материја во проценти и за содржината на јаглендиоксидот во g/l.

На декларацијата за ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки, мора видно да биде истакнат податокот дека пијачката вештачки е ароматизирана, со тоа што се наведува видот на аромата како и податокот дека вештачки е бојосана ако се употребени вештачки бои.

Член 45

Освежителните безалкохолни пијачки со овошен сок, пијачки од база (цитрус-база и овошни бази), пијачки од растителни екстракти и пијачки од жита, можат да се произведуваат и пуштаат во промет и како ниско енергетски освежителни безалкохолни пијачки, што мора да биде истакнато во називот на производот, под услов да има најмалку 30% пониска енергетска вредност од истовидна освежителна безалкохолна пијачка со нормална енергетска вредност.

Пијачките од став 1 на овој член мораат во прометот да содржат состојки и адитиви и да ги исполнуваат минималните услови на квалитетот пропишани со одредбите на овој правилник за освежителни безалкохолни пијачки со овошен сок, пијачки од база, пијачки од растителни екстракти и пијачки од жита, освен содржината на сува материја.

Во производството на нискоенергетски освежителни безалкохолни пијачки, може да се користат вештачки средства за засладување, со тоа што видот и количината на тие средства мораат да бидат усогласени со одредбите на правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на диететските намирници што можат да се пуштаат во промет.

Член 46

Нискоенергетските освежителни безалкохолни пијачки можат да се пакуваат само во поединечни оригинални пакувања.

Член 47

Декларацијата за нискоенергетските освежителни безалкохолни пијачки освен податоците од член 5 на овој правилник мора во називот на производот да содржи податок дека освежителната безалкохолна пијачка е ниско енергетска, податоци за количината на сувата материја во проценти и за количината на јаглендиоксидот во g/l, како и податоци за вештачкото средство за засладување ако е употребено.

6) Сода-вода

Член 48

Под сода-вода се подразбира производ добиен со директна импрегнација на вода за пиење со јаглендиоксид во специјални шишиња.

Јаглендиоксидот што се употребува за производство на сода-вода мора да биде чист и без примеси, според одредбите на прописот за југословенскиот стандард за квалитетот на јаглендиоксидот.

Сода-водата не смее да биде загадена со механички нечистотии (песок, стакло и сл.).

Член 49

Сода-водата во сифонско шише мора да биде под толкав притисок на јаглендиоксид што со притиснување на затвораот шишето да се испразни до крајот на цевката што е нурната во содржината на шишето.

Главите на сифонските шишиња можат да бидат изработени од следните материјали: алуминиум или специјални алуминиумски легури отпорни на хемиски дејства на јаглената киселина, од порцелан, калај, вештачки пластични маси или од нерѓосувачки челик.

Материјалот за металните делови на главата на сифонското шише што доаѓаат во допир со сода-водата, не смее да содржи повеќе од 1% олово.

Вештачките пластични маси што се употребуваат за изработка на главата кај сифонските шишиња, мораат да ги исполнуваат условите утврдени со прописите за квалитетот на амбалажата од пластични маси.

Член 50

Сода-водата може да се пушта во промет и во стаклени шишиња со крунски затворац.

Притисокот што го врши јаглендиоксидот во шишето мора да изнесува најмалку 2 bar, сметано при температура на сода-водата од 15°C, односно содржината на јаглендиоксидот мора да биде најмалку 5,8 g/l, при исти услови.

Член 51

Делови на уредите што при полнењето на шишето со сода-вода доаѓаат во допир со сода-водата, не смеат да содржат олово.

Бакарните или месинганите делови на уредот за полнење на шишиња со сода-вода, мораат да бидат превлечени со соодветен слој калај или сребро, ако доаѓаат во допир со содржината на шишето односно со сода-водата.

Член 52

Декларацијата за сода-вода мора да содржи само податоци наведени во член 5 точ. 1, 2, 4 и 8 на овој правилник.

II. СИРУПИ ЗА ОСВЕЖИТЕЛНИ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ

Член 53

Под сирупи наменети за производство или подготвување на освежителни безалкохолни пијачки се подразбираат вискозни сирупести производи добиени од шеќер, вода, цитрус-база, овошни бази, растителни екстракти или концентрирани екстракти на производи од жита, со додаток на адитиви пропишани со овој правилник, што се произведуваат според соодветна технолошка постапка а по разблажувањето со водата во предвидена размера што е истакната на декларацијата, даваат освежителни безалкохолни пијачки: од база, растителни екстракти или жита, исклучувајќи јаглендиоксид.

Според видот на освежителната безалкохолна пијачка што се добива по разблажување на сирупот со вода, овие производи се пуштаат во промет под назив:

- 1) сируп од база;
- 2) сируп од растителни екстракти;
- 3) сируп од жита.

Член 54

Во производството на сируп за освежителни безалкохолни пијачки можат да се користат исклучително оние состојки и адитиви што се пропишани со одредбите на овој правилник за освежителни безалкохолни пијачки од база, од растителни екстракти и од жита.

Член 55

Сирупите за освежителни безалкохолни пијачки што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат уедначена сирупеста конзистенција без знаци на раслојување, освен кај сирупи за освежителни безалкохолни пијачки од цитрус-база;

2) количината на вкупната сува материја кај сирупот за освежителни безалкохолни пијачки мора да биде најмалку 60% а кај сирупи наменети за производство на готови освежителни безалкохолни пијачки во специјални автомати (пост-микс апарати) најмалку 50% (мерено со рефрактометар на 20°C);

3) вкупната количина на конзерванс кај сирупите за освежителни безалкохолни пијачки не смее да биде поголема од 720 mg/l бензоева или сорбинска киселина, односно соодветна количина на нивните натриумови или калиумови соли. Овие конзерванси во мешанијата не смеат да ја преминуваат вкупната количина од 720 mg/l со тоа што количината на натриум бензоат не смее да преминува 300 mg/l;

4) количината на состојките и адитивите во сирупот за освежителни безалкохолни пијачки од член 53 точ. 1, 2 и 3, од овој правилник мора по разблажувањето со вода според упатството на декларацијата, да одговара на одредбите за квалитетот на истовидни освежителни безалкохолни пијачки од член 10 став 2 точ. 2), 3) и 4) од овој правилник, освен содржината на јаглендиоксид.

Член 56

Декларација на сирупот за освежителни безалкохолни пијачки, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи и податоци за количината на вкупната сува материја, во проценти, упатство за употреба, односно постапка и степен на разблажување со вода за добивање на соодветен вид освежителна безалкохолна пијачка од база, растителни екстракти или од жита.

На оригиналното пакување на контејнерот за пакување на сирупи наменети за производство на освежителни безалкохолни пијачки што се точат од специјални автомати, мора да биде истакната декларацијата за сирупот и декларацијата за соодветната освежителна безалкохолна пијачка, а на апаратот за точење на освежителни безалкохолни пијачки — само називот и трговското име на производот.

III. ПРАШОЦИ И ПАСТИЛИ ЗА ОСВЕЖИТЕЛНИ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ

Член 57

Под прашоци и пастили наменети за приготвување на освежителни безалкохолни пијачки се подразбираат дехидрирани прашести производи со чие

растворање во вода според упатството на декларацијата, се добиваат освежителни безалкохолни пијачки од овошен сок, база, растителни екстракти, жита како и ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки.

Во производството на прашоци и пастили за освежителни безалкохолни пијачки дозволена е употребата на натриум-бикарбонат.

Член 58

Прашоците и пастилите за освежителни безалкохолни пијачки, мораат, по растворањето во вода според упатството наведено во декларацијата, да ги содржат сите состојки, по видот и количината, пропишани со одредбите на овој правилник за освежителни безалкохолни пијачки од овошен сок, база, растителни екстракти и жита, како и ароматизирани освежителни безалкохолни пијачки а сите можат да бидат бистри или матни. Количината на јаглендиоксид не смее да биде поголема од 4,9 g/l.

Прашоците и пастилите што се наменети за приготвување на негазирани безалкохолни пијачки по растворањето во вода според упатството наведено во декларацијата, не мораат да содржат јаглендиоксид со тоа што такви производи да бидат декларирани како: „Прашоци и пастили за негазирани безалкохолни пијачки“, наведувајќи го називот на пијачката од поделата според член 10 став 2 на овој правилник.

Член 59

Прашоците и пастилите наменети за освежителни безалкохолни пијачки и негазирани безалкохолни пијачки, можат да се пакуваат само во одделни оригинални пакувања.

Член 60

Декларацијата на прашоците и пастилите за освежителни безалкохолни пијачки и на прашоците и пастилите за негазирани безалкохолни пијачки, освен податоците од член 5 на овој правилник, содржи и упатство за начинот на приготвување на освежителната безалкохолна пијачка од тој прашок, односно од тие пастили.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на чл. 68 до 73а и одредбите на чл. 23 до 87 на Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63, 25/65, 45/71, 48/71, 59/72, 41/73, 25/75, 13/77, 13/78, 53/78 и 58/78) чии одредби се применуваат како одредби на Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78).

Член 62

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-13051/1

12 септември 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

619.

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81, 66/81, 71/81 и 44/83) во точка 3 зборовите: „до износот од 800 динари месечно“ се заменуваат со зборовите: „до износот од 1.000 динари месечно“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 62

16 септември 1983 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

620.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ ПО РОЧНОСТ

1. Во Одлуката за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средствата на банките по рочност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81, 51/81, 57/82, 69/82, 6/83 и 10/83) во точка 1 ст. 1 и 2 процентот: „80“ се заменува со процентот: „85%“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 64

22 септември 1983 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

621.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82 и 41/83), Советот на гувернерите донесув:

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика, утврдени во точ. 2, 3 и 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година, со оваа одлука се регулира обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и пласманите на основните и здружените банки (во понатамошниот текст: банките).

2. Банките се должни да обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува:

- до 5,1% на 31 октомври;
- до 5,0% на 30 ноември и 31 декември;

2) порастот на нивните пласмани да изнесува:

- до 5,5% на 31 октомври
- до 5,4% на 30 ноември и 31 декември.

Банките што даваат кредити за извоз на стоки и услуги и кредити за залихи на пченка што се откупуваат од индивидуални земјоделски производители од родот на 1983 година, за залихите на маслодајни култури — сурово масло, за залихите на шеќерна репа — шеќер и за залихите на тутун, можат својата нето домашна актива и вкупните пласмани да ги зголемат над порастот утврден во став 1 на оваа точка, и тоа:

1) за износ на порастот на кредитите за извоз на стоки и услуги во периодот јули—октомври, јули—ноември и јули—декември 1983 година, а најмногу во височина до 13,5% на 31 октомври, 14% на 30 ноември и 15% на 31 декември 1983 година од тие кредити со состојба на 30 јуни 1983 година;

2) за износ до 50% од вредноста на кредитираните залихи на пченка од родот на 1983 година откупена од индивидуални земјоделски производители;

3) за износ до 50% од нето порастот на кредитите за производство и залихи на тутун и за износ до 80% од нето порастот на кредитите за производство и залихи на маслодајни култури — сурово масло и шеќерна репа — шеќер, сметано во однос на состојбата на тие кредити на 31 декември 1982 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се должни да обезбедат кредити за инвестиции во основни средства, освен кредитите за изградба на енергетски објекти што користат домашни извори на енергија, објекти во областа на примарното земјоделско производство, објекти чие производство претежно е ориентирано кон извоз, определени објекти

за производство на основни сировини со кои трајно се супституира увозот, инвестиционите кредити за модернизација на железницата и инвестиционите кредити за објекти во областа на агроиндустрискиот комплекс во чие финансирање учествува Меѓународната банка за обнова и развој, како и инвестиционите кредити за унапредување на стопанските дејности дадени на населението врз основа на продажба на девизи, не можат да се зголемуваат над тие кредити со состојбата на 31 декември 1982 година.

При утврдувањето на порастот, во смисла на одредбите на оваа точка, не се зема предвид порастот по основ на промената на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, се смета во однос на книговодствената состојба на таа актива на 31 декември 1982 година според пропишаниот образец KNJ—BIFO.

Порастот на пласманите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка се смета во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 декември 1982 година според образецот KNJ—BIFO.

За износот на непокриеното пречекорување на пласманите на 31 декември 1982 година се намалува износот на можниот пораст на нето домашната актива и на пласманите од одредбите на став 1 на оваа точка.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа пласманите на банките и другата актива и пасива во нето износ.

4. Под кредити и други пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат кредити и други пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, интерни банки, граѓански правни лица и граѓани, освен кредити и други пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на пазарот на пари и хартии од вредности и на Поштенската штедилница.

5. Под нето домашна актива и пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат:

1. пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, ако порастот на тие пласмани е во рамките на остварениот прилив на средства за таа намена;

2. побарувањата во девизи од организациите на здружен труд настанати по основ на користење на странски кредити, во смисла на Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83 и 35/83).

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни во своите книговодствени евиденции да обезбедат посебно следење на тие пласмани.

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на пласманите до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 7 на оваа одлука.

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 на одредбата под 1 од оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки износот на неис-

користениот дел на порастот во смисла на таа одредба, под услов тоа отстапување да се врши само за давање кредити за извоз на стоки и услуги.

Банките што ќе остварат пораст на кредитите за залихи на пченка од родот на 1983 година откупена од индивидуални земјоделски производители и на кредитите за производство и залихи на тутун, маслодајни култури — сурово масло и шеќерна репка — шеќер, во смисла на точка 2 став 2 одредби под 2 и 3 на оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки износот на неискористениот дел на порастот на другите пласмани во смисла на став 1 од оваа точка, под услов тоа отстапување да се врши само за давање кредити за тоа производство и залихи.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го примаат неискористениот дел на порастот на пласманите, во смисла на оваа точка, однапред до 25 во месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат не може да биде покус од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел на неискористениот пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од три дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел на можниот пораст на пласманите, и тоа со доставување фотокопија на договор или на самоуправна спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел на порастот на пласманите склучена меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки — членки на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 став 1 одредба под 1 од оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука, не можат да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на пласманите, освен ако им го отстапуваат на банки во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно автономната покраина кај која е членка и банката што го отстапува тој неискористен дел, или на банки во рамките на исто здружение на банкарски организации, ако на територијата на републиката односно автономната покраина нема здружена банка.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ѝ доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и пласманите, според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи ги доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на Банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и пласманите на банките на ниво на републиката односно автономната покраина и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

8. Извештајот од точка 7 на оваа одлука банките ќе го доставуваат според упатствата и на образецот што ги пропишува Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 67
22 септември 1983 година
Белград

Претседател на
Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

По извршенето срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/83, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

Во точка 10 став 1 во одредбата под 1 наместо бројот: „8,096“ треба да стои бројот: „8,060“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 28 септември 1983 година.

УКАЗИ

Брз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА

I

Се отповикува

Душан Маринковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

II

Се назначува

Нусрет Сеферовиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12
1 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД

I

Се отповикува

Џон Широка од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Исланд, со седиште во Осло.

II

Се назначува

Месуд Беснику, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Исланд, со седиште во Осло.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 13
2 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

I

Се отповикува

Данило Пурик, од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

II

Се назначува

Илија Ѓукиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14
2 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

I

Се отповикува

Милан Вереш од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Унгарија.

II

Се назначува

Милован Зидар, член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за земјоделство, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Унгарија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Страна

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

2 септември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
602. Закон за измени и дополненија на Законот за основите на системите за врски —	1449
603. Одлука за дополнение на Одлуката за обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи за отплата на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити земено до 31 декември 1982 година —	1449
604. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдување процентот на издвојувањето на конвертибилни девизи за формирање на посебни девизни средства —	1450
605. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1983 година —	1450
606. Упатство за применување на Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки —	1452
607. Упатство за дополнение на Упатството за применување на член 4 од Законот за Царинската тарифа —	1455
608. Упатство за начинот и постапката на поднесување документација и за вршење контрола над увозот на сировини и репродукционен материјал увезени врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа —	1455
609. Правилник за евиденција на јавните патишта и објектите на нив, како и за техничките податоци за тие патишта —	1456
610. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на исфрлањето хемиски средства од воздухоплов —	1460
611. Правилник за дополнение на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови —	1462
612. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање од 1 јули 1983 година —	1463
613. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток од 1 јули 1983 година —	1463
614. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање од 1 јули 1983 година —	1463
615. Наредба за утврдување на месечните изгоси на личната и семејната инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток од 1 јули 1983 година —	1463
616. Решение за дополнение на Решението за утврдување на опојните дроги што можат да се пуштаат во промет за медицински и ветеринарски цели —	1463
617. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка —	1464
618. Правилник за квалитетот на освежителните безалкохолни пијачки —	1464
619. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство —	1471
620. Одлука за измена на Одлуката за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средствата на банките по рочност —	1471
621. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на него домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1983 година —	1472
Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта —	1473
Укази —	1473

